

20130611346

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 206 став 4 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ИНСПЕКТОРИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот, начинот на издавање, употреба и одземање на службената легитимација и евиденцијата на издадените и одземените службени легитимации на инспектори за вршење надзор (во понатамошниот текст: легитимации).

Член 2

(1) Легитимацијата се издава на образец со димензии 8,5 цм X 5,5 цм, изработен на картон во црвена боја, обвинен во просирна пластична обвивка. Образецот на легитимацијата на предната страна содржи: во најгорниот средишен дел грбот на Република Македонија, под него текстот: “Република Македонија“, „Министерство за труд и социјална политика“, “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА” и “Инспектор за вршење надзор”. Од левата страна има место за фотографија со димензии 2,5 цм X 3 цм, а десно се впишуваат името и презимето на носителот на легитимацијата.

(2) На задната страна на образецот е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација ги има сите овластувања од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република Македонија” бр.23/13), под текстот од левата страна има место за впишување на евидентниот број, под него место за датум на издавање, место за печат и од десната страна место за потпис на министерот за труд и социјална политика.

(3) Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор.

(2) Инспекторот ја враќа легитимацијата најдоцна седум дена по престанокот на службеното својство на инспектор.

Член 4

Легитимацијата се одзема во следните случаи:

- ако носителот противзаконски, несовесно и нестручно ја врши должноста;
- ако носителот ја употребува легитимацијата спротивно на одредбите од овој правилник;
- ако носителот ја злоупотребува легитимацијата за лични интереси или за интереси на трети лица; или
- ако носителот на легитимацијата го нарушува угледот на органот кој му ја издал легитимацијата.

Член 5

(1) Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за труд и социјална политика.

(2) Во случај од став 1 од овој член се издава нова легитимација.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова, ако поради оштетување или дотраеност стане неупотреблива и ако носителот на легитимацијата ги промени личните податоци.

Член 7

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се поништуваат.

Член 8

(1) Евиденцијата на издадените легитимации содржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му се издава легитимација, датум на издавањето, регистарски број и рубрика за забелешка.

(2) Евиденцијата на одземените легитимации содржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му е одземена легитимацијата, датум на одземањето, регистарски број и рубрика за забелешка.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11 - 2746/1
19 април 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

Предна страна на образецот на легитимацијата

	
<p>Република Македонија Министерство за труд и социјална политика СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА Инспектор за вршење надзор</p>	
<p>Фотографија 2,5цм X 3 цм</p>	<p>_____</p> <p>име</p> <p>_____</p> <p>презиме</p>

Задна страна на образецот на легитимацијата

<p>„Носителот на оваа легитимација ги има сите овластувања од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република Македонија” бр.23/13)”</p>	
Евидентен број _____	
Датум на издавање _____	
М.П	Министер
